

РЕАКЦИЈА НА НАЈНОВИТЕ ПРЕДЛОЗИ ЗА НАШЕТО ИМЕ

Како што научно е покажано, на пример, и во текстот на Fromkin во Huston Law Review, заемно прифатливо политичко решение на проблемот со името на релација Р Грција и Р Македонија, не постои. Сите решенија, како што многу пати покажавме, пример во Меморандумот на МАНУ и моите трудови и написи, кои вклучуваат транскрипција или кирилица во името, се целосно правнички и морално неприфатливи за Република Македонија, верзи на латиница се морално неприфатливи за Грција. Оттаму следува дека е прифатливо за РМ само правно решение на проблемот. Ова под-

разбира Генералното собрание на ООН, на предлог на РМ, односно со Предлог-резолуција подготвена од РМ како можна Резолуција на Генералното собрание на ООН, да постави прашање до Меѓународниот суд за правда за законитоста на условите за прием и обврските/условите во членството во ООН. Ова е единствен пат да се воспостави името во ООН. Дека ова е вака покажува и грчкото противење за Предлог-резолуција, неодамна одбиена во Советот на Европа, каде Грција укажа дека сè додека траат преговорите во ООН не може да се расправа за оваа Резолуција. Од моја стра-

на, можам да ѝ понудам помош на Владата на РМ, за еднаш засекогаш да се симне овој проблем од дневен ред и без пречки да се продолжи кон приклучување/зачленување во ЕУ. Во оваа смисла,

без желба за фалење, сметам дека јас сум дел од равенката за проблемот со името или дека без мое ангажирање шансите за решавање на овој проблем се значително помали.


**акад. проф. д-р Игор Јанев,
виш научен соработник на Институтот за
политички студии во Белград**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

M. CAM 60
CONTROL AUTOMATION ROBOTICS

Серија на цнц машини за обработка на дрво, медиапан, пластика и плексиглас

CONTROL • AUTOMATION • ROBOTICS



ул: Крушевски Пат бб, 7500 Прилеп
Тел. 048 400 100 факс. 048 411 886

www.mikrosam.com.mk
info@mikrosam.com.mk